

## НОВОГОДИШНО ПАТУВАЊЕ ВО ГРАДОТ НА ЛЉУБОВТА 28.12.2021-01.01.2022 (5 дена / 4 ноќевања)

Град на виното, љубовта, Ајфеловата кула, раскошната авенија Шанзелизе, музејот Лувр, Триумфалната капија, Версај, плоштадот Конкорд, Операта, кабаре барот Мулен Руж, листа која нема крај. Тоа е Париз, град кој го носи епитетот "Градот на светлината", во кој мирисот на парфемите кои овде се произведуваат лебди во воздухот. Ако сте во потрага по раскош и мода, неверојатно вкусна храна, тогаш Париз задолжително треба да биде на Вашата листа на европски градови кои мора да ги посетите!



### ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

#### 1 ден 28.12.2021 (вторник) – СКОПЈЕ-БУВЕ ПАРИЗ

Пријавување на аеродромот во Скопје 3 часа пред предвидениот лет кон Париз во 18:10 часот. Слетувате во Париз на аеродромот Буве во 21:10 часот.

По завршување на пасошка и царинска контрола, со организиран приватен трансфер се упатувате кон хотелот во Париз (90км). Сместување во хотел со 3\* (пример хотел Hotel Reseda Paris 3\*). **Ноќевање.**

#### 2 ден 29.12.2021 (среда) – ПАРИЗ

Појадок во хотел. Идеален ден за прошетки низ улиците на еден од најфасцинантните градови во светот. Почувствувајте ја новогодишната магија и прошетајте до Монмартр, посетете ја базиликата Sacre Coeur уживајќи во прекрасниот поглед на Париз! **Ноќевање.**

#### 3. ден 30.12.2021 (четврток) – ПАРИЗ

Појадок во хотел. Туристички и истористките знаменитости подолу се наш предлог за комплетно доживување на градот на светлината и љубовта! Ile de la Cite со катедралата Notre-dame, латинскиот кварт, Saint Germain, Sorbonne, Louvre, Champs Elysee, Наполеоновата гробница Dome des invalides, Concorde Bastille, Republique, Vendome, Trocadero, Etoile и музејот Лувр кој 700 години бил резиденција на француските кралеви, се' до нивната преселба во Версај. Овде се наоѓаат околу 65,300 уметнички дела меѓу кои и најпознатата Мона Лиза. **Ноќевање.**



#### **4 ден 31.12.2021 (петок) – ПАРИЗ**

Појадок во хотел. На последниот ден од годината или денот кога ја дочекуваме новата, на улиците низ Париз владее предновогодишна еуфорија на која никој не останува рамнодушен. Дочек на новата година во Париз значи забава, прекрасна храна и француско вино попатрето со музички артсти од целиот свет. СРЕЌНА НОВА ГОДИНА! **Ноќевање.**

#### **5 ден 01.01.2022 (сабота) ПАРИЗ БУВЕ – СКОПЈЕ**

Појадок и одјавување од хотелот. Слободно време до организираниот трансфер до аеродромот Буве во Париз (90км). Пријавување на шалтерите на аеродромот за предвидениот лет кон Скопје во 21:45 часот. Пристигнување на аеродромот во Скопје во 00:25 часот.

**ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ ПО ЛИЦЕ: 369€**

#### **Пакет цената е изразена по лице, при што истата вклучува:**

- ✓ Повратен авио билет на релација Скопје-Париз Буве-Скопје со директен лет на Wizz Air;
- ✓ Аеродромски такси;
- ✓ Рачен багаж (ранец/торба) со димензии 40x30x20;
- ✓ 4 ноќевања со појадок во хотел со 3\* по избор на агенцијата, во близина на централниот дел, со метро конекција (пример хотел: Hotel Reseda Paris 3\*);
- ✓ Организиран приватен трансфер на релација аеродром-хотел-аеродром;
- ✓ Патничко осигурување;
- ✓ 24/7 онлајн подршка во текот на целото патување;
- ✓ Апликација за влез во Франција.

#### **Пакет цената НЕ вклучува:**

- ☒ Туристичка такса која се плаќа директно во хотелот при влез во истиот;
- ☒ Чекиран багаж до 20кг. кој чини 90 евра по лице во двата правци;
- ☒ Влезници за музеи и туристички знаменитости;

#### **Напомени:**

- Пакет понудата е подготвена согласно моменталните цени на авионските билети и класите на авиокомпанијата;
- Сместувањето од програмата е во хотел со 3\* или 4\*, по избор на агенцијата, со одличен квалитет и локација;
- Агенцијата го задржува правото за промена на цената на пакет аранжманот, во случај на промена на цената на авионските билети, хотелските капацитети како и трансфер услугите;
- За влез во Франција за туристички цели, потребно е да поседувате сертификат за комплетна имунизација со вакцините кои се признаени од ЕМА (Фајзер, Астра Зенека, Модерна и Џонсон);
- Валидноста на Вашата патна исправа е потребно да биде минимум 6 месеци.

